

**СЛ**3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51**ИК****НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 14 април 1988
Скопје

Број 12

Год. XLIV

Аконтацијата за 1988 година изнесува 12.000 динари. Овој број чини 600 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

191.

Врз основа на член 83 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 43/81), а во врска со точка 3 од Одлуката за потврдување на Завршната сметка на Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 10/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКАТА КОНСОЛИДАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО

1. Дел од средствата на вишокот на приходите над расходите на Народната банка на Македонија по Завршната сметка за 1987 година, во износ од 14.178.000.000 динари, наменети за економско-финансиската консолидација, со предлог на Стопанска банка — Здружена банка — Скопје, верифициран од Координациониот одбор за следење на економско-финансиската консолидација на организациите на здружен труд и банките во Републиката, Народната банка на Македонија ќе го прнесе на трајно користење на организациите на здружен труд од областа на стопанството кои имаат верифицирани програми за економско-финансиската консолидација за обезбедување на трајни извори на обртни средства.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се насочуваат најмалку во висина од 1/3 од средствата во организациите на здружен труд во стопански недоволно развистите краишта и ридско-планинските подрачја во Републиката и во организациите на здружен труд кои имаат работни единици во овие краишта.

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се насочуваат врз основа на критериумите утврдени во Програмата на мерки и активности за економско-финансиската консолидација на стопанството и банките во СР Македонија и тоа:

а) во организации, во кои е завршена постапката на стечај и ликвидација, чии делови ќе продолжат со работа како организации на здружен труд, а имаат недостиг на трајни обртни средства;

б) во организации што во рамките на мерките за економско-финансиска консолидација се здружени и продолжуваат со работа во други организации од поширокото стопанско подрачје на Републиката и земјата, а имаат недостиг на трајни обртни средства;

в) во организации кои имаат изготвени и прифатени програми за развој и се вклучени во Програмата за производство на производи од посебни намени и заеднички програми со земјата;

г) во организации кои се носители на развојот на пропульзивните гранки, со изразито тешка економско-финансиска состојба, со висок недостиг на трајни обртни средства, со повеќесменско и натпросечно користење на капацитетите и извозно ориентирани организации на здружен труд.

4. Средствата од точка 1 на оваа одлука не можат да ги користат организациите на здружен труд кои не ги реализирале интерните мерки утврдени во верифицираните програми за економско-финансиската консолидација.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-653/1
31 март 1988 година
СкопјеПотпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

192.

Врз основа на член 19 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/87) и член 6 од Законот за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 10/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ — НАДОМЕСТОКОТ НА РАДИО И ТВ УСЛУГИТЕ

1. Се пропишува мерка на непосредна контрола на цените — определување највисоко ниво на цените — надоместокот на радио и ТВ услугите.

2. Цените — надоместокот на радио и ТВ услугите можат да изнесуваат и тоа:

— за радио и ТВ, најмногу до 7.000 динари месечно по претплатник;

— само за радио, најмногу до 1.170 динари месечно по претплатник.

3. Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за пропишување мерка на непосредна контрола на цените — определување највисоко ниво на цените — надоместокот на радио и ТВ услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 46/87).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-621/1
14 април 1988 година
СкопјеПотпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

193.

Врз основа на член 3-а став 3 од Законот за боречки додаток на учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 23/75, 27/77 и 18/83) претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика, донесува

Н А Р Е Д Б А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ВО 1988 ГОДИНА

1. Основата за определување на боречкиот додаток на учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија од 1 јануари 1988 година, се утврдува во износ од 184.403 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 2028
7 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за здравство
и социјална политика,
Милован Шиковски, с. р.

194.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ

За главен републички инспектор на Републичкиот инспекторат за градежништво и урбанизам се именува Богдан Каранфиловски, шеф на Деловница за средни и големи цевки при ФЗС „11 Октомври“ — Куманово.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-129/1
31 март 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

195.

Врз основа на член 178 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста републички советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија Илија Поп Стефанија, поради заминување на друга должност, заклучно со 31 март 1988 година.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-730/1
31 март 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

196.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 43/81) и член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија Димитар Трајковски, поради заминување на друга должност, сметано од 1 март 1988 година.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-728/1
31 март 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

197.

Врз основа на член 12 од Законот за заштита при работа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/87), Републичкиот комитет за труд, по прибавено мислење од Сојузот на Синдикатите на Македонија и Стопанската комора на Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 1988 година, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ВО ШУМАРСТВОТО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат посебни мерки за заштита при работа на работниците кои вршат одредени работи односно работни задачи на отворен простор во шумарството во основната и друга организација на здружен труд, работна заедница, договорна организација на здружен труд, земјоделска и друга задруга и во други облици на здружување на трудот и средствата (во натамошниот текст: основна организација).

Одредбите на овој правилник се однесуваат и на работните луѓе кои самостојно обавуваат дејност со личен труд и средства на трудот во сопственост на граѓани ако се користат со дополнителен труд на други лица (во натамошниот текст: работодавци).

Член 2

Како работи односно работни задачи во шумарството, во смисла на овој правилник, се сметаат работите односно работните задачи на сеча (соборување, изработка), дотур, ускладиштување, товаране, истоваране и превоз на дрвните сортименти, одгледување и уредување на шумите, заштита на шумските растенија и на дрвните сортименти од растителни болести, штетници и елементарни непогоди, берење шумско семе, смоларање, изградба и одржување на шумски сообраќајници.

Член 3

Доколку со овој правилник не се пропишани посебни мерки за заштита при работа за орудијата за работа, објектите, опремата и други средства за работа кои се користат во шумарството, ќе се применуваат соодветни прописи со кои тие мерки поблиску се уредуваат.

Член 4

При обавувањето на работите односно работните задачи од член 2 на овој правилник, на работилиштето мора да се наоѓаат најмалку двајца работници на оддалеченост од која можат да се видат или чујат.

Член 5

Орудијата за работа, опремата, алатот и другите средства за работа кои работниците ги употребуваат за обавување на работите односно работните задачи од член 2 на овој правилник мора да се заштитат и да се одржуваат во исправна состојба и по употребата да се сместат на одредено место.

При секоја измена на технологијата на работата и на средствата за работа, работниците задолжително се запознаваат со опасностите кои можат да настанат при вршењето на работите односно работните задачи од член 2 на овој правилник.

Член 6

На работниците кои вршат работи односно работни задачи од член 2 на овој правилник мора да

им се обезбедат соодветни средства и опрема за лична заштита при работа, а работниците се должни наменски да ги употребуваат, со нив внимателно да ракуваат и да ги одржуваат во исправна состојба.

Член 7

Забрането е сèкако вршење на работи односно работни задачи од член 2 на овој правилник под неповолни временски и други услови кои би ја загрозувале безбедноста на работниците.

II. ЕЛАБОРАТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА РАБОТИЛИШТАТА

Член 8

Со изведување на шумските работи од член 2 на овој правилник, може да се започне по уредувањето на работилиштето, кое се врши врз основа на посебен елаборат, кој ги содржи мерките и средствата за заштита при работа.

Елаборатот од претходниот став основната организација односно работодавецот го доставува до надлежниот орган на инспекцијата на трудот, најмалку осум дена пред почетокот со работата на уредувањето на работилиштето.

Член 9

Елаборатот за уредување на работилиштето во шумарството содржи:

1. мерки за обезбедување на работилиштето од присуство на невработени лица на местото на соборувањето на стеблата (одделни знаци, звучни сигнали или присуство на дежурен работник);

2. начин на работа при соборување на стеблата;

3. одредување место за складирање на трупците и другото обло и огревно дрво;

4. постапка и начин на товарање и истоварање на дрвни сортименти и други шумски производи;

5. одредување на место, простор и начин на разместување на градежниот материјал;

6. изградба и уредување на објекти и простори за чување на опасен материјал (нафтени деривати, експлозив, каписли, фитили и др.);

7. начин на пренесување и употреба на нафтени деривати, експлозивни материјали и хемиски средства за заштита на шумските растенија и дрвните сортименти на работилиштето;

8. начин на одбележување и обезбедување на опасните зони на работилиштето;

9. мерки и средства за противпожарна заштита на работилиштето;

10. одредување орудија за работа на механизирани погон, сточни запрети и нивно сместување на работилиштето;

11. уредување електрична инсталација за погон и осветлување на шумското работилиште;

12. начин на заштита на работникот од паѓање од височина;

13. одредување на работи односно работни задачи со посебни услови за работа, вид и количина на потребни средства и опрема за лична заштита;

14. мерки на безбедност за време на соборување на стеблата во близина на сообраќајници;

15. начин на организирање на службите за известување, прва помош и итна медицинска помош на работилиштето;

16. начин на организирање, сместување, исхрана и превоз на работниците на работа и од работа;

17. други мерки неопходни за заштита при работа.

III. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ПРИ ВРШЕЊЕТО НА ОДДЕЛНИ РАБОТИ

1. Соборување на стебла

Член 10

Соборување на стебла не смее да се врши:

1. за време на јаки ветрови, олуи, меќави, грмотевици и кога постои опасност од лавини;

2. на многу стрмен терен каде не е возможно да се обезбедат сигурни услови за работа;

3. кога поради поледица постои опасност од повреда;

4. кога врне дожд ло поголемиот дел од денот или снежната покривка ја доведува во прашање сигурноста при работа;

5. кога има висок водостој и на поплавени терени;

6. кога температурата е под 255° K (— 18°C);

7. по темнина и за време на густа магла кога не се гледаат врвовите на стеблата кои се сечат.

Член 11

Во групата за вршење на сеча мора да има најмалку два работника, а работата се организира така да работниците се сменуваат во поодделни фази.

На соборување и обработка на стебла со моторна пила работникот може да работи најдолго два часа непрекинато, односно четири часа со прекини во текот на еден ден.

Член 12

Пред сечењето на стеблото сечачот го утврдува смерот на падот на дрвото, земајќи ги предвид опасностите кои му претат во услови на густи елементи на многу кос и карпест терен, наведнати, шупливи, делумно засушени стебла и стебла со еднострана крошна.

Член 13

На стрмен терен забранета е работата на една група сечачи над друга.

Сечењето мора секогаш да се врши од долу на горе.

При сечењето на стеблата едната група на сечачи од другата група сечачи мора да биде оддалечена најмалку за две просечни висини на стеблата, кои се сечат.

Член 14

Почетокот на паѓањето на стеблото мора навремено да се најави на соседните групи на работници со однапред договорен звучен, односно друг знак, доволно јак да можат да го слушнат сите работници кои се наоѓаат во опасниот простор, а сечачите се повлекуваат спротивно од смерот на паѓањето на стеблото, лево или десно под агол од околу 45 степени. Просторот околу стеблата и смерот за повлекување на сечачите однапред мора да биде ослободен од сите препреки.

Доколку сечата се врши во близина на прометен пат, станбени или други објекти, мора да се преземат соодветни мерки на безбедност во случај на истркалување на стеблата или на други дрвни сортименти.

Сечачите се должни да ги обезбедат луѓето од стеблата кои паѓаат, од истркалување на стеблата и друг материјал.

Член 15

Вклетените стебла (препречени) се соборуваат на безбеден начин, со употреба на соодветни технички помагала (трактор, чекрек, кабел, цапини, чакли, полуѓи и сл.).

Сечачката група не смее да го напушти местото на сечење се додека не го собори вклетеното стебло, а доколку тоа не може да го направи, должна е опасното место да го одбележи видливо и за тоа да го известат одговорниот работник.

Член 16

Забрането е истовремено подсечување и поткастрување на повеќе стебла, уривање на едно стебло со помош на друго, вадење на стебла заедно со пеньшката (котличење) и сечење при дното на шупливи и гнили стебла за време на ветер.

Член 17

При соборување на стебла, се забранува употреба на секира како клин.

Кога сечењето се врши со моторна пила — за одредување на смерот на паѓање на стеблото се употребуваат клинови од тврдо дрво.

При сечење на стебла можат да се употребат ребрасти клинови од лесен метал, комбиниран (дрво-метал) чекан, со тоа што претходно листот (шината) на моторната пила мора да се извади од процепот на стеблото.

Член 18

При работа во крошната на исправеното стебло, како што е поткастрување или сечење на гранки и берење на шумско семе, се применуваат посебни мерки за безбедна работа на работникот на висина.

При вршењето на работата од претходниот став работниците се должни да користат комбинезон, соодветни гумени обувки со ребраст гумен тон, сигурносен појас и шлем, куки за качување и симнување (качувалки) односно соодветни скали и појаси или гатани прицврстени за сигурносниот појас.

Работникот кој се наоѓа во крошната на стеблото со договорени знаци одржува врска со работниците на земја, кои не смеат да се наоѓаат под крошната на стеблото.

2. Работа со моторни пили

Член 19

За одделни фази на работа при сечење и обработка на дрвото се употребуваат моторни пили со соодветна тежина и јачина кои најмалку ја загрозуваат безбедноста и здравјето на работниците при работа. Со моторна пила може да ракува само работник кој е за таа работа оспособен.

Член 20

Моторните пили мора, во согласност со упатствата на производителите, редовно да се одржуваат.

Член 21

Работникот е должен пред секоја употреба на моторната пила, внимателно да ја прегледа и утврди дали:

1. синцирот на пилата е исправен и правилно затегнат;
2. листот на пилата исправен;
3. пригушувачот на бука во издувниот синцир правилно поставен и
4. дали запците на пилата се добро наострени односно дали има доволно масло за подмачкување на синцирот.

Член 22

При работа со моторна пила, работниците се должни да се придржуваат на следното:

1. пуштањето на пилата во работа ја врши сечач моторист откако сите лица ќе се оддалечат од тоа место најмалку два метра;
2. моторната пила не смее да се става во погон ако синцирот на пилата не е исклучен;
3. вклучувањето на синцирот на пилата се врши пред почнувањето со сечење на стеблата;
4. забрането е да се проверува затегнатоста на синцирот додека моторот на пилата работи на празно;
5. во случај на било какви пречки при работата со пилата, синцирот мора веднаш да се исклучи;
6. при пуштањето во работа, моторната пила мора да биде исчистена од трагите на горивото, средствата за подмачкување и наталожената нечистотија во согласност со мерките за заштита од пожари;
7. при полнењето на резервоарот со гориво забрането е пуштање и употреба на отворен пламен;
8. во случај на подолго носење на пилата, моторот на пилата не смее да работи, а шината и синцирот на пилата мора да бидат заштитени со навлака.

Член 23

Делови од машините за симнување на кората кои се вртат, кружните пили (циркулари) и особено опасните места на транспортерите и другите направи, механички мора да се заштитат.

Поправката на машините може да се врши кога машините не се во погон односно под напон.

3. Изработка и извлекување на дрва

Член 24

Со обработка на исеченото стебло може да се започне откако ќе се обезбеди стабилна положба на стеблото.

При обработката на собореното стебло на кос терен, работникот мора да стои од горната страна на стеблото.

Кастрењето на гранки со секира или моторна пила се врши на спротивната страна од местото на кое се наоѓа работникот.

Забранета е обработка на стебла кои лежат во вода.

Член 25

При изработка и извлекување на дрвните сортименти (обловини, целулозни, огревни и други кратки дрва), работниците мора да бидат така распоредени да се обезбеди усогласена и безбедна работа.

Член 26

Поместување на трупците се врши со цапини, завртки и лостови, туркајќи ги трупците од себе.

Член 27

Цепење на обловината во дрвни сортименти се врши со клинови од суво тврдо дрво и со дрвени чекани кои на краиштата се стегнати со железни шини.

Член 28

Правецот и местото за извлекување на трупците и другите дрвни сортименти ги одредува одговорниот работник во согласност со техничките решенија и изведбениот проект.

Патот за извлекување на дрвните сортименти мора да биде означен, безбеден и прооден.

Член 29

При транспортирањето на дрвните сортименти со рижа, работниците се распоредуваат на сигурни места, а меѓусебното разбирање се врши со договорени знаци.

Пред транспортирањето, дрвните сортименти мора уредно да се наредат, за да не дојде, во моментот на уфрлувањето во рижата, до нивно изместување и загрозување на работниците.

Ситното дрво (огревно, јамското и др.) по правило не смее да се реди кај устата на рижата во камари поголеми од два метра.

Во непосредната близина на устата на рижата трупците можат да се наредат само во еден ред, вон доменот на трупците кои се спуштаат.

Кај устата на рижата мора да се стави знак за предупредување до каде работниците можат да слегуваат во устата на рижата и за забрана на одене и задржување во рижата.

Член 30

Безбедноста на транспортот со рижа се постигнува со:

1. зголемување на висината на страниците на рижата, со проширување и продлабочување на рижата на надворешната страна на кривината;
2. со подигање на доволно јака и висока странична ограда кај премините на рижата преку патишта, брани и други објекти;
3. со обезбедување на соодветни пешачки премини преку рижата;
4. обезбедување на устата на рижата со направи кои го спречуваат дрвото неочекувано да тргне и се движи низ рижата;
5. со обезбедување на соодветни средства за договарање (радио-врска, телефон или друга сигнализација) во случај кога двата краја на рижата не се гледаат.

Член 31

Забрането е спуштање на дрва со рижа за време на поледица и ноќе.

На оштетените рижи работата мора веднаш да се запре и може да продолжи дури по отстранување на недостатокот, односно по извршената оправка на рижата.

Член 32

На благо наведнати и рамни терени работниците кои управуваат со запрегата мора да се наоѓаат покрај запрегата.

Член 33

При извлекување на трупци и обловина на стрмни терени се употребува руда.

На многу стрмните делови, патот мора да се поспие со материјал кој го спречува неконтролираното лизгање на товарот, а работникот кој управува со запрегата мора да оди зад товарот.

Член 34

На стрмниот терен, патот за извлекување мора да биде обезбеден така што, трупците и обловината кои се извлекуваат не можат да испаднат од патот.

Член 35

На смрзнат или лизгав рамен пат оддалеченоста меѓу запрегите мора да изнесува најмалку 15 метра, додека на стрмниот дел од патот може да се наоѓа само една запрега.

Член 36

При излегувањето на трупците и облото дрво, работникот кој управува со запрегата мора да има цапани за задвижување и поместување на трупците.

Еден работник може да следи само една запрега.

Член 37

За извлекување на шумските дрвни сортименти се употребуваат трактори опремени со соодветни приклучоци и опрема.

Член 38

Под неповолни временски услови (дожд, ветер, снег, студ и друго) извлекувањето на дрвните сортименти може да се врши само со трактори кои имаат кабинни со седиште за возачот, а во случаите кога е тоа предвидено со одделни прописи и седиште за совозачот.

Тракторот со кабина мора да има направа за лесно поставување односно симнување на кабината.

Кабината на тракторот мора да биде изградена така да го штити возачот односно совозачот од временски неприлики, од гранки кои паѓаат и висат, удар на трупци и други предмети, од повреди во случај на превртување и слично.

Седиштето на возачот мора да биде добро прицврстено, да ги ублажува потресите при возењето и да има наклон за грбот и нозете.

Педалите на тракторот од страните мора да бидат заштитени од лизгање на ногата.

Тракторот мора да биде опремен со скалило или подвижна скала со рачки за сигурно качување во кабината и слегување од кабината.

Во зимскиот период внатрешноста на кабината мора да се затоплува и проветрува.

Под поволни временски услови, извлекувањето на дрвните сортименти може да се врши и со трактор без кабина, кој мора да има сигурносна рамка заради заштита на работникот во случај на превртување.

Член 39

Пред почетокот на работата, возачот на тракторот мора да го запознае патот по кој ќе ги извлекува дрвните сортименти, за да се увери во неговата сигурност и безбедност за работа.

Правците на извлекување на трупците и другите сортименти мора да се видно обележани.

Елементите на влечната стаза и правецот на извлекување мора да се прилагодени на техничките можности на тракторот.

Возачот на тракторот должен е да се придржува кон упатствата за ракување со тракторот, особено во поглед на дозволеното оптоварување.

Член 40

Тракторите кои работат на терени со наклон поголем од 20 степени мора да имаат покажувач на аголот на наклон и обележена критична точка на превртување.

Ако товарот се спушта попречно, по падината на теренот со наклон поголем од 15 степени, гумите на тракторот мора да се опремени со ланци.

Член 41

Со тракторот и неговите приклучоци за работа на извлекување на дрвните сортименти може да управува само стручно оспособено лице.

Моторот на тракторот може да го пушти во погон само возачот или помошникот на возачот под контрола на возачот.

Забранета е работа со неисправен трактор и неговите приклучоци.

Член 42

За време на извлекување и привлекување на трупците и другите обли дрва со трактор работниците и другите лица не смеат да стојат или се движат на линијата на влечата.

Кај групната работа од претходниот став, возачот на трактор не смее да започне со работа додека помошникот не му даде договорен знак за почеток со работа.

Член 43

При употреба на трактор гасеничар, гасениците во должина на кабината мора да бидат наткриени со цврст лим.

4. Шумски жичници

Член 44

Шумските жичници за пренос на трупци мора да се проектираат и оградат според современите технички достигнувања и прописите за заштита при работа.

Пред монтирањето и демонттирањето на шумската жичница мора да се направи план на мерки за заштита при работа.

Планот на мерки од претходниот став содржи:

1. надолжен профил на шумската жичница;
2. начин на укотвување на носечкото јаже;
3. местото и начинот на укотвувањето на моторниот чекрек;
4. начинот на обарање на носечкото јаже;
5. утврдување на затегнатоста на јагето;
6. податоци за капацитетот и составните делови на шумската жичница (челично јаже, моторен чекрек, количка, дозволена тежина на товарот и др.);
7. редоследот на монтажата и демонтажата на шумската жичница и организација на работата;
8. средствата и начинот на договарање на работниците кои работат на шумската жичница;
9. локација и уредување на товарната и растоварната станица;
10. начин на одржување и поправки на шумската жичница.

Пред секоја употреба, шумската жичница мора да се испита и одобри за употреба од стручна комисија на основната организација, која жичницата ја користи за работа.

Член 45

За товаране и растоваране на дрвните сортименти кои се транспортираат со шумската жичница мора да се изградат товарни и растоварни станици и меѓусебно да се поврзат со соодветни средства за договарање (телефон, радио-врска, соодветна сигнализација и др.).

Просторот за товаране и растоваране на дрвните сортименти мора да биде ослободен за непречена работа.

Транспортот со шумската жичница се врши со употреба на договорени сигнали кои мора да бидат јасни и истакнати на видно место во товарната и истоарната станица.

Работниците кои работат на трасата на жичницата мора да се запознати со договорените сигнали. Доколку во товарната или истоварната станица дојде до натрупување на дрвните сортименти кои го загрозуваат безбедното товарење или истоварање, одговорниот работник ја запира работата.

Член 46

Оптоварувањето на шумската жичница и витлата не смее да биде поголемо од оптоварувањето кое го одредил производителот.

Дозволената тежина на товарот мора видно да се обележи на местото каде товарот се прицврстува на шумската жичница.

Член 47

Забранет е превоз на луѓе со шумската жичница. По исклучок, со писмен налог на одговорниот работник со шумската жичница можат да се возат работниците кои истата ја одржуваат и поправаат.

На работниците кои ја одржуваат шумската жичница им се обезбедуваат сигурни услови за работа (корпи и други помагала).

За време на поправката, шумската жичница не смее да биде во погон или оптоварена со дрвни сортименти.

Член 48

За време на пренесувањето на товарот со шумската жичница работниците не смеат да се наоѓаат на трасата на жичницата.

Трасата на шумската жичница мора да биде означена со предупредување на опасност.

Сообраќајниците и другите објекти кои се наоѓаат под шумската жичница се обезбедуваат со заштитни средства (челична мрежа и сл.).

5. Стовариште на дрва (складиште)

Член 49

Просторот за помешно стовариште мора да биде рамен или благо наклонет и исчистен од предметите кои пречат при работата.

На стовариштето, дрвните сортименти мора да се наредат и израмнат во редови (камари), а нивната стабилност да се обезбеди.

Член 50

Премиот меѓу камарите не може да биде помал од 1,5 метра.

Камарите со трупци и други обли дрва не смеат да бидат повисоки од три метра и се обезбедуваат со потпирачи.

Трупците и другите обли дрва не смеат да се редат на терен чиј наклон е поголем од 10 степени, а косината на камарите не смее да биде поголема од 30 степени.

Трупците и другите обли дрва не смеат да се слагаат на мочурлив и подводен терен.

Тркалањето на трупците и другите обли дрва мора да го вршат најмалку два работника со помош на цапин или друг соодветен алат.

Член 51

Целулозното, дестилационото, огревното и друго кратко дрво (просторно дрво) може да се нареди во висина најмногу до 2 метра.

Забрането е редене на просторно дрво на терен чиј наклон е поголем од 15 степени.

Поради обезбедување на стабилност на камарите, просторното дрво на краиштата мора да се нареди вкрстено или краиштата на наслојката да се обезбедат со потпирачи.

Член 52

Доколку манипулацијата се врши на механички начин, дрвните сортименти можат да се редат најмногу до четири метра висина.

Член 53

Стоваришниот простор мора да биде ограден, означен со знаци и натписи за предупредување, а земјиштето израмнето, цврсто и без отпадоци.

За време на ноќна работа стовариштето и одделни места за работа мора да бидат осветлени со вештачко осветлување од најмалку 75 лукса.

Член 54

На шумските стоваришта се обезбедуваат соодветни засолништа за заштита на работниците од елементарни непогоди.

6. Товарање, истоварање и превоз на дрвните сортименти

Член 55

Рачното товарење на трупците и други обли дрва во возилата се врши од товарната рампа, преку цврсти и стабилно поставени леги.

Подот на товарната рампа од која работниците вршат товарење мора да биде доста широк и цврст и да спречи поголеми превиткувања.

Доколку рампата е во наклон, подот мора да има попречни летвици кои ќе го спречат лизгањето на работниците, а доколку е подот лизгав, мора да се посипе со песок.

При товарењето на трупците и другите обли дрва во возилата, работниците мора да имаат соодветни помагала за привлекување, валкање и туркање на истите.

Член 56

Симнувањето на трупците и другите обли шумски сортименти од камарите за товарење се врши одозгора и тоа со тркалање, а столбовите со кој се потпираат камарите се скратуваат од слој до слој.

Камарите на трупците и други обли шумски сортименти повисоки од еден метар над товарната површина на возилото се товарат со дигалки или други справи кои овозможуваат безбедно товарење.

Член 57

Забрането е товарење на трупци при наклон на легата поголем од 30 степени.

За потпирање на трупците и другите обли дрва кои се товарат, задолжително се користат папучи осигурени со окви против лизгање и поместување.

Член 58

За време на товарењето на трупците и другите дрвни сортименти моторното и другото возило во кое се врши утовар мора да биде закочено, а моторот исклучен од работа.

За време на товарењето на трупците и другите дрвни сортименти во запречно возило, добитокот мора да биде отпрегат.

Доколку товарењето се врши на стрмен терен, возилата мора да се обезбедат од превртување.

Член 59

Превозот на просторното дрво, по правило, се врши со возила санучари.

Исклучително, превозот на просторното дрво може да се врши и со други возила доколку товарот се обезбеди од испаѓање.

Трупците и другите обли дрвни сортименти на товарени на возило се врзуваат со соодветни синџири напред, назад и по средина.

Се забранува превоз на работници на возило со кое се пресезуваат трупци, просторно дрво или други дрвни сортименти.

Член 60

Товарањето односно истоварањето на дрвните сортименти со дигалка можат да го вршат работници кои се стручно оспособени за таква работа.

Тежината на товарот кој се товари не смее да ја премине дозволената граница на оптоварување на дигалката.

Седиштето на ракувачот на дигалката монтирано на столбот на дигалката се обезбедува со сигурносна ограда.

За време на работа со дигалката, работниците мора да бидат вон опасната зона.

Член 61

Шумските патишта мора да се прилагодени на можностите и барањата на возилата за превоз на дрвните сортименти, што се утврдува со техничкиот преглед на патот.

По подолг прекин на користење на шумскиот пат и временски неприлики патот мора одново да се прегледа.

Организацијата која врши експлоатација на шумата го одржува шумскиот пат во исправна состојба за безбеден превоз на дрвните сортименти со моторни и други возила.

IV. ШУМСКО-ОДГЛЕДУВАЧКИ РАБОТИ

Член 62

Работите на одгледување и уредување на шумите, берењето на шумското семе во крошните на стеблата, смоларењето и ракувањето со опасни и штетни материји се врши под стручна контрола на одговорниот работник.

Член 63

Хемиските средства за заштита на дрвата, дрвните сортименти и билките во шумарството се употребуваат кога штетата не може да се спречи со други средства.

Член 64

Хемиските средства може да ги припрема, издава и употребува само работник кој ги исполнува условите предвидени со прописите за условите за производство, пакување, чување и промет на отрови.

Член 65

Прскање, запрашување и посипување со хемиски средства се врши со машини, а исклучително рачно.

За вршење на работите односно работните задачи со хемиски средства на работниците мора да им се обезбедат заштитни средства и опрема за лична заштита.

V. ИСХРАНА И ДАВАЊЕ НА ПРВА ПОМОШ

Член 66

На работниците кои работат на работите односно работните задачи од член 2 на овој правилник им се обезбедува топол оброк без оглед на тоа дали на работилиштето е обезбедено сместување или пак работниците секојдневно се превезуваат од местото на живеењето до местото на работата и обратно.

Топлиот оброк на работниците им се обезбедува на местото на работа.

Исклучително, до колку се работи за тешко пристапен терен, на кој работат помалку од пет работника, оброкот може да биде подготвен на индустриски начин.

Член 67

Шумските работилишта мора да бидат поврзани со подобни средства за разбирање (радио-врски, телефони и др.) заради поефикасно укажување на прва помош на повредените или заболените работници.

На работилиштето мора да биде обезбедено соодветно превозно средство за превоз на повредените односно заболените работници.

VI. ЗАВРШНИ ОПРЕДБИ

Член 68

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 03-639/1
29 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за труд,
проф. д-р Тито Беличанец, с. р.

198.

Уставниот суд на Македонија врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 3 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 11 од Правилникот за условите, критериумите, мерилата и начинот за доделување станови и станбени кредити за работниците во Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот во Скопје, донесен од работниците со референдум одржан на 7 октомври 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот завод на начин предвиден за објавување на самоупрашните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 79/87 од 23 септември 1987 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 11 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорениот член од Правилникот со Уставот и Законот за станбени односи.

4. На седницата Судот утврди дека во член 8 од Правилникот, покрај другите основи, за утврдување на редот на првенство за доделување на станови е предвиден и основот придонес на работникот во работата. Понатаму, во член 11 од Правилникот основот работен придонес е изразен преку степенот на стручната подготовка и во зависност од тоа утврдени се бодови.

Согласно член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија, член 127 став 1 од Законот за здружениот труд како и член 42 и 42-а од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/72, 14/83 и 27/86) работниците во основната организација на здружен труд ги утврдуваат основите и мерилата за учество во распределбата на станови.

Според мислењето на Судот право е на работниците со самоуправен општ акт да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, а меѓу другите основи можат да го предвидат и придонесот во работата. Притоа, Судот смета дека стручната подготовка е услов за вршење на одредени работи и работни задачи, а таа сама не може да ја изрази положбата на работникот во процесот на трудот. Имено, работниците со иста стручна подготовка можат да вршат работи и работни задачи различни по сложеност и важност, па од тоа различен е нивниот работен придонес иако имаат иста стручна подготовка. Со предвидувањето на стручната подготовка без поврзување со постигнатите резултати во работата не може целосно да се изрази работниот придонес на работникот во процесот на трудот.

Со оглед на тоа што во оспорениот член од Правилникот основот придонес на работникот во работата се изразува само преку стручната подготовка што ја има работникот, Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и со член 42 и 42-а од Законот за станбени односи и е во спротивност со член 127 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 79/87
3 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

199.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 3 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје за оценување уставноста и законитоста на членовите 12, 13, 14, 15 и 16 од: а) Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Работната организација „Наце Дете“ во Скопје, донесен со референдум на 28 декември 1977 година и; б) Правилникот за измени и дополнувања на означениот Правилник, донесен со референдум на 29 декември 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 12 до 16 од означениот акт во точката 1 од оваа одлука, затоа што се предвидени мерила во распон поради што не се во согласност со член 23 од Уставот на СР Македонија и се во спротивност со член 127 став 1 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во член 11 на Правилникот од 1977 година предвидени се основите за распределба на средствата за лични доходи и тоа сложеност, одговорност, напори и услови за работа. Во оспорените членови 12 до 16 се разработени подосновите на означените основи и по секој од нив предвиден е максималниот број бодови што може да се добие. Бројот на бодовите е изменет со Правилникот од 1981 година, а во Табеларниот преглед, кој е составен дел на Правилникот за сите работи и работни задачи по предвидените основи се утврдени и мерила односно бодови во точно определен број

Исто така, Судот утврди дека работниците донеле нов Правилник за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка со референдум одржан на 27 април 1987 година, кој содржи систем на основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи со чие влегување во сила оспорените правилници престанале да важат.

5. Според член 23 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација на здружениот труд се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што оспорените акти содржат основи за распределбата на средствата за лични доходи и по сите основи се утврдени мерила односно бодови во точно определен број, а не во распон, Судот утврди дека тие во време на нивното важење не биле во несогласност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 87/87
3 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

200.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 3 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општествениот правобранител на самоуправањето на град Скопје за оценување уставноста и законитоста на членовите 34, 35, 37, 38 и 39 од Правилникот за стекнување и распоредување на доходот и чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Работната организација „Скопски текстил“ во Скопје, со референдум одржан на 15 октомври 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Општествениот правобранител на самоуправањето на град Скопје со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените членови од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што тие се спротивни на член 129 од Законот за здружениот труд.

4. Судот на седницата утврди дека во член 34 од означениот правилник е определен начинот за утврдување на личниот доход на референтите за продажба на терен (трговски патници), при што е предвидено нивниот личен доход да зависи од постигнатиот план и е определен одреден процент од него фактурирана реализација. Во член 35 од Правилникот е утврден начинот за определување на личниот доход на вработените во прометот на мало кои личниот доход го остваруваат на процент од наплата реализација, а во член 37 начинот за определување на личниот доход на референтите за амбулантна продажба, кој зависи од исплатената реализација и тоа различно за трговска стока или за производи од работната организација.

Во член 38 од Правилникот е предвидено дека во определен процент за исплата на личен доход на референтите за амбулантна продажба и референтите за продажба на терен 50% од исплатата се призвава на имс патни и дневни трошоци и трошоци за користење на сопствено возило, а 50% на име личен доход, додека во член 39 е предвидено дека продавачите кои го остваруваат личниот доход по пат на бод системот ќе го примаат врз основа на остварениот план, коефициентот на обрт на средствата и залихата на стоката, предвидени во член 35 од правилникот.

Понатаму, Судот утврди дека во Табеларниот преглед за вреднување на работите и работните задачи, е утврден определен број на бодови по основите, сложеност, одговорност и услови за работа за определување аконитацијата на личниот доход на овие работници, како стартна основа.

5. Согласно член 23 од Уставот на СР Македонија, член 127 став 1 и член 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација се должни со референдум да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, со кои треба да се обезбеди распределбата да се врши според резултатите од трудот и личниот придонес на секој работник, односно согласно начелото на распределба според трудот изразено во член 22 од Уставот и член 126 став 1 во Законот за здружениот труд.

Со оглед на тоа што означените работници вршат посебен вид на работи и работни задачи од чие извршување зависи остварувањето на предвидениот план, Судот смета дека за овие работници може да се предвидат посебни основи и мерила донесени со референдум и дека начинот предвиден за

определување на нивниот личен доход во оспорените членови не е во несогласност со уставното начело на распределба според трудот и резултатите од трудот.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 169/87
3 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

201.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 72 алинеја 2 од Статутот на Работната организација „Медицински центар Кавадарци“ во Кавадарци, донесен со референдум на 13 март 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 103/87 од 18 ноември 1987 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со Уставот и со Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во член 72 алинеја 2 од Статутот, покрај другото, е предвидено дека членовите на извршниот одбор ги избира работничкиот совет од своите делегати и од редовите на другите работници на работната организација на својата прва седница на предлог на директорот, а по консултација на општествено-политички организации во работната организација.

Според член 117 став 3 од Уставот на СР Македонија и член 498 став 1 од Законот за здружениот труд во основната организација може да се формира еден или повеќе извршни органи на работничкиот совет кому му се доверуваат вршење на определени извршни функции. Во случај кога ќе се формира извршен орган на работничкиот совет, согласно член 337, 498 став 4 и 499 од Законот за здружениот труд, со статутот на организацијата се утврдува составот, изборот односно именувањето, отповикувањето и разрешувањето на членовите на извршниот орган на работничкиот совет, при што треба да се почитуваат и другите уставни и законски одредби.

Согласно член 121 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 513 од Законот за здружениот труд работниот орган на основната организација го води работењето на организацијата на здружениот труд, го организира и усогласува процесот на работата во неа и ги извршува одлуките на работничкиот совет и на неговиот извршен орган и врши и други работи утврдени со закон и со статут на основната организација.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека основната улога и функција на работниот орган во основната организација е да го води работењето на организацијата, да го усогласува процесот на работењето во неа, да ги извршува одлуките и да ја предлага деловната политика, а не да има иницијативно предлагачка функција во конституирањето на било кој орган на самоуправањето во основната организација. Ваквата поставеност на

работниот орган при предлагање на кандидати би го довело во прашање односот на работниот орган и самоуправните органи во поглед на одговорноста за извршување на доверените задачи.

Со оглед на тоа што член 72 алинеја 2 во Статутот на работната организација е утврдено дека членовите на извршниот орган на работничкиот совет ги предлага работниот орган на организацијата, Судот смета дека оспорената одредба не е во согласност со член 121 став 1 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со член 513 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 105/87
10 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

202.

Врз основа на член 6 и 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), а во врска со Т. II. 2. а од Финансискиот план на Фондот за 1988 година, Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 1 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА БЕСПОВРАТНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА ПОТПОМАГАЊЕ ВО ФИНАНСИСКАТА КОНСОЛИДАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ОПШТИНИ

Член 1

Од бесповратните средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Републички фонд) утврдени со Финансискиот план на фондот за 1988 година се обезбедуваат:

Динари 1.610.000.000 за потпомагање во финансиската консолидација на организациите на здружен труд од стопански недоволно развиените краишта.

Член 2

Корисници на средствата од претходниот член ќе бидат организации на здружен труд од агрокомплексот и организациите на здружен труд од индустријата кои имаат повисок недостиг на трајни обртни средства.

Член 3

При распределбата на средствата на непосредните корисници посебно ќе се води грижа за потпомагање на организациите на здружен труд кои ги исполнуваат следните услови:

— да имаат воведено повеќе сменско работење и натпросечно користење на капацитетите;

— да имаат извозно ориентирано производство;

— делови на организациите на здружен труд кај кои е започната постапката за стечај и ликвидација, а тие ќе продолжат со работа како организацији на здружен труд и имаат недостиг на трајни обртни средства;

— организациите на здружен труд што во рамките на мерките за економско финансиска консолидација се здружени и продолжуваат со работа во други организации на здружен труд, а имаат недостиг на трајни обртни средства и

— организации на здружен труд од агрокомплексот кои остваруваат развој и придонесуваат во зголемувањето на производството на храна а имаат недостиг на трајни обртни средства.

Член 4

Средствата на непосредните корисници ќе ги пренесе овластената банка Здружена банка — Скопје врз основа на Одлуката за утврдување на непосредни корисници што ќе ја донесе Управниот одбор на Фондот.

Член 5

Организациите на здружен труд кои ќе користат средства според оваа одлука не можат да ги употребат за наплата на достасаните обврски, за зголемување на залихи и готови производи и за покривање на загубите и други дефицити.

Организациите на здружен труд кои ќе користат средства од оваа одлука не се ослободуваат од обврската за издвојување на сопствени средства за обезбедување на потребниот обем и структурата на изворите за трајни обртни средства согласно со постојните преписи.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-158/1
4 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор на фондот,
Дургут Единовски, с. р.

203.

Врз основа на член 6 и 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74) и член 2 алинеја прва и член 3 од Одлуката за обемот, намените и начинот на користење на дел од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за обезбедување на трајни извори на обртни средства на организациите на здружен труд во 1988 година, а во врска со Т. II. 1. б) и Т. II. 2. а) од Финансискиот план на Фондот за 1983 година, Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 1 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ, НАМЕНИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Републички фонд) се обезбедуваат:

1. динари 6.500.000.000 — кредити за трајни обртни средства, и тоа:

— динари 4.160.000.000 — од средствата што Републичкиот фонд ги остварува со издвојување од приливот на средствата од задолжителниот дел на Фондот на Федерацијата и

— динари 2.340.000.000 — од средствата што Републичкиот фонд ги остварува од задолжителниот заем од стопанството на Републиката.

Член 2

Средствата од претходниот член се одобруваат на организациите на здружен труд диференцирано според намените и приоритетите утврдени во член 14 од Општествениот договор за побрз развој на стопански недоволно развиените краишта за периодот од 1986 до 1990 година, при што се води сметка за условите утврдени со Одлуката за обемот, намените и начинот на користење на дел од средствата на Фондот на Федерацијата за обезбедување на трајни извори на обртни средства на организациите на здружен труд во 1988 година и рамковните проценти по општини утврдени во Одлуката за определување на рамковни средства по општини од Републичкиот фонд што ќе се насочат за кредитирање на стопанството во недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година.

Со оваа одлука се обезбедуваат средства и на организациите на здружен труд од малото стопанство од производните дејности, особено на тие кои обезбедуваат зголемување на бројот на вработените и на организациите на здружен труд за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди во стопански недоволно развиените краишта.

Член 3

Банките ќе одобруваат кредити од Републичкиот фонд за трајни обртни средства, доколку на организациите на здружен труд едновременно им обезбедат кредити од своите долгорочни средства што ќе ги следат пласманите од Републичкиот фонд, а најмалку во висина од 50% од средствата на Републичкиот фонд.

Член 4

При одобрување на кредити за трајни обртни средства ќе се потпомагаат организациите на здружен труд кои ги исполнуваат следните услови и критериуми:

— организации на здружен труд кои имаат повеќе сменско работење и напросечно користење на капацитетите,

— извозно ориентирани организации на здружен труд,

— организации на здружен труд кои обезбедуваат зголемување на производството кое позначајно придонесува за обезбедување стоковни фондови за извоз и на извозот, како и на производството на храна,

— организации на здружен труд кои обезбедуваат зголемување на продуктивното вработување, особено со воведување повеќе смени, скратување на работно време и сл.,

— организации на здружен труд кои обезбедуваат зголемување на производството и на реалниот доход по вработени по ангажирани средства,

— организации на здружен труд кои обезбедуваат повисок коефициент на вртење на обртните средства,

— организации на здружен труд кои остваруваат развојни програми како дисперзирани зафати во стопански недоволно развиените краишта,

— организации на здружен труд кои имаат развој недостиг на трајни обртни средства споредено со степенот на обезбеденост со обртни средства во гранката — групацијата.

Член 5

Висината на кредитите од средствата на Републичкиот фонд ќе може да изнесува до 30% од обезбедените обртни средства од трајни и долгорочни извори, односно до 35% кога се работи за трајни извори на обртни средства на организациите на здружен труд со верифицирани програми за консолидација на организациите на здружен труд во полјоделството и сточарството.

Член 6

Кредитите за трајни обртни средства ќе се одобрат на крајните корисници според условите утврдени со одлуката за поблиските услови за давање кредити и начинот на користење на средствата од Републичкиот фонд за периодот од 1986 до 1990 година.

Член 7

За да се обезбеди ефективно зголемување на трајните обртни средства на организациите на здружен труд, основните банки преку кои се пласираат средствата од оваа одлука не ќе можат да ги употребат за наплата на достасаните обврски освен за обврските спрема Републичкиот фонд, како и за зголемување на залихи на готови производи и стоки.

Организациите на здружен труд — корисници на средствата според оваа одлука не можат да ги употребат за покривање на загубите и другите дефицити.

Организациите на здружен труд на кои им се обезбедуваат трајни обртни средства од трајни и долгорочни извори не се ослободуваат од обврската за издвојување на сопствени средства за обезбедување на потребниот обем и структура на изворите за трајни обртни средства согласно со постојните прописи.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 02-160/1

4 април 1988 година

Скопје

Претседател

на Управниот одбор на фондот,
Другут Единовски, с. р.

204.

Врз основа на член 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развјок на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74) и член 5 став 2 од Законот за задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развјок на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/86), Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 1 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ НА СТОПАНСТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Аконтацијата на задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развјок на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година (во натамошниот текст: Републички фонд) за 1988 година се утврдува на износ од 14.554,4 мил. динари.

Член 2

Средствата од претходниот член на оваа одлука ќе се обезбедат со уплатување на задолжителен заем од страна на организациите на здружен труд во Републиката по стапките утврдени со член 4 од Законот за задолжителниот заем.

Издавањето на обврзници за уплатените средства според оваа одлука како и пресметувањето на каматата и рокот за враќање ќе се вршат според одредбите на член 6 од Законот за задолжителниот заем.

Член 3

Средствата што ќе се остварат според оваа одлука претставуваат постојни средства на Републичкиот фонд и ќе се употребат како учество во кредитирањето на инвестиционите зафати во стопанството на недоволно развиените краишта.

Член 4

Кредитните средства од претходниот член ќе им се одобруваат на организациите на здружен труд — носители на инвестиционите зафати во стопански

недоволно развиените краишта, според условите утврдени во Одлуката за поблиските услови за давање кредити и начинот на користење на средствата од Републичкиот фонд што ќе се формираат на кредитна основа во периодот од 1986 до 1990 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-161/1

4 април 1988 година

Скопје

Претседател
на Управниот одбор на фондот,
Другут Единовски, с. р.

205.

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развјок на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 1 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО СОЗДАВАЊЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развјок на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Републички фонд) што се формираат од делот на вишоците на приходите на Народната банка на Македонија и од пренесените средства, во 1988 година ќе се употребат вкупно 2.730,0 мил. динари како учество во создавањето на стопанската инфраструктура, како и за адаптација на објекти за изградба на нови дисперзирани капацитети, за создавање на инфраструктурни услови во селските населби во центрите на општините, за помагање на зафати од посебен интерес на општините што ќе се определат со оваа одлука, за изградба на ПТТ врски во селските населби, за стручно оспособување и преквалификација на невработените лица, за студији од интерес за развојот на повеќе општини, како и за стимулирање на личните доходи на високо стручните кадри во помалите и помалку развиените општини.

Овие средства ќе се доделуваат на корисниците неспоратно.

Член 2

За помагање во создавањето на стопанската инфраструктура потребна за изградба и работа на новите зафати кои во стопански недоволно развиените краишта ќе ги подигаат организациите на здружен труд од другите делови на Републиката и на производните логони што ќе се подигаат во центрите на општините се определуваат 350,0 мил. динари.

Средствата од претходниот став со свои одлуки ќе ги одобрува Управниот одбор на Фондот на организациите на здружен труд — носители на развојот врз основа на нивни барања.

Учеството на средствата од Републичкиот фонд ќе може да изнесува до 60%, а по исклучок за помалку развиените општини Македонски Брод, Демир Хисар и Крива Паланка до 70%, од вкупната вредност на инфраструктурните зафати.

Член 3

Со средствата на Републичкиот фонд во височина од 1.600,0 мил. динари ќе се потпомага создавањето на инфраструктурни услови за живот и рабо-

та на работните луѓе во селските населби во стопански недоволно развиените краишта како што се: изградба на училишен простор за основно образование, модернизација и реконструкција на локални патишта, рударски истраги, реконструкција на електрична мрежа, изградба на водоводи и за поврзување со ПТТ врски на селските населби.

Член 4

Распределбата на средствата од претходниот член по општини се врши диференцирано во зависност од достигнатиот степен на стопанскиот развој и бројот на жителите во поделките општини.

Со примена на критериумите од претходниот став средствата по општините се распределуваат во следните износи:

	— во мил. динари
Вкупно:	1.600,0
Берово	80,0
Брод Македонски	125,0
Виница	90,0
Гостивар	175,0
Дебар	95,0
Демир Хисар	135,0
Кичево	145,0
Кратово	80,0
Крива Паланка	85,0
Крушево	90,0
Радовиш	80,0
Ресен	80,0
Струга	140,0
Тетово	200,0

Член 5

Собранијата на општините со посебни одлуки ќе ги утврдат непосредните корисници на средствата за нестопанска инфраструктура во согласност со намените утврдени во член 3 од оваа одлука.

Средствата од овој член ќе можат да се користат како учество во висина до 60% од вредноста од инфраструктурните зафати. По исклучок, за вложувањата во општините Македонски Брод, Демир Хисар и Крива Паланка и во пограничните населби во останатите недоволно развиените општини, учеството на средствата од Републичкиот фонд може да изнесува до 70%.

Член 6

За потпомагањето во обезбедувањето со вода во општините каде овој проблем е поизразен и е во фаза на разрешување се обезбедуваат средства во вкупен износ од 500,0 мил. динари, кој се распределува по општини во следните износи:

	— во мил. динари
Вкупно	500,0
Виница	100,0
Дебар	100,0
Кратово	200,0
Крива Паланка	100,0

Средствата од претходниот став се одобруваат бесповратно и ќе послужат како учество на Републичкиот фонд во изградбата на водоводите во овие општини.

Член 7

За поврзување на определени ридско-планински и погранични населби во стопански недоволно развиените краишта со ПТТ врски ќе се употребат 100,0 мил. динари, како учество на Републичкиот фонд во остварувањето на заедничката програма што ќе се утврди со самоуправната спогодба помеѓу РО за ПТТ сообраќај — Скопје, Републичкиот фонд, Стопанска банка — Здружена банка — Скопје и Собранијата на општините каде ќе се остваруваат зафатите од Програмата.

Овие средства ќе можат да се користат како учество најмногу во висина до 25% од пресметковната вредност.

Член 8

За стручно оспособување или преквалификација заради вработување на невработените лица од недоволно развиените краишта, се обезбедуваат 50,0 мил. динари како дополнителни средства за учество на организациите на здружен труд.

Поблиските услови за користење на средствата од претходниот став ќе се утврдат со договор за условите и постапката во користењето на овие средства што ќе го склучат Републичкиот фонд и Републиката самоуправна интересна заедница на вработувањето преку која се реализира Програмата за стручно оспособување и преквалификација.

Член 9

За изготвување на студии со конкретни програми за развој на помалите и помалку развиените општини се обезбедуваат 60,0 мил. динари.

Договорите за употреба на средствата од претходниот став се поднесуваат на потврдување пред Управниот одбор на Фондот.

Член 10

За поттикнување на вработувањето на високо стручни и дефицитарни кадри во помалите и помалку развиени општини се обезбедуваат 70,0 мил. динари како учество на Републичкиот фонд во стимулирањето на личните доходи на овие кадри.

Користењето на овие средства ќе се регулира со Општествен договор кој за оваа цел ќе се склучи во Републиката.

Член 11

Користењето на средствата од Републичкиот фонд за намените утврдени во чл. 2, 3, 6 и 7 од оваа одлука ќе се врши преку основните банки на Стопанска банка — Здружена банка — Скопје каде се остваруваат редовните буџетски средства на општините.

Овластената Стопанска банка — Здружена банка — Скопје преку која се остваруваат и користат средствата на Републичкиот фонд ќе ги врши финансиските работи и ќе се грижи за наменската употреба на средствата и за тоа ќе го известува Републичкиот фонд.

Ако средствата се користат ненаменски и не се обезбедува сразмерното учество од другите извори, Стопанската банка — Здружена банка — Скопје ќе го известува Републичкиот фонд за преземање на соодветни мерки.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 02-156/1
4 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор на фондот,
Дургут Едиповски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —
НЕГОТИНО

149.

Врз основа на член 18 од Самоуправната спогодба за основање на ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино и член 160 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Неготино, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27 јануари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА
РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците се утврдува во висина од 7,80% од бруто личниот доход во кој се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита од 3,50%;

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата од 4,30%.

Работниците во органите и организациите од областа на претшколското и основното образование и згрижување и воспитување на децата, како и органите на управата, посебните и правосудните органи, ќе плаќаат придонес од личен доход по стапка од 3,90%.

II

За обврзниците на придонесот за здравствена заштита од член 24 точка 3, 5, 7, од Законот за самоуправните интересни заедници на здравствената заштита за кои е определена основица во нето лични примања стапката на придонесот за здравствена заштита се утврдува во висина од 13,20%;

— стапката на придонес за обезбедување задолжителни видови на здравствена заштита од 5,90%;

— стапката за обезбедување на правата од здравствена заштита што самостојно ги утврдува Заедницата од 7,30%.

III

Стапката на придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 1% од определената основица.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став е:

1. за организации на здружен труд од областа на стопанството и основните организации на здружен труд регистрирани како установи кои во номенклатурата за распоредување на стопански и други организации и државни органи по дејност се распоредени по области од 1—11 е остварениот доход намален за пресметаните договорни обврски, освен данокот од доход.

2. за другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено политички организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како ОЗТ кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани во областите 11—14 од номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, бруто личниот доход на вработените.

IV

Посебните придонеси за користење на здравствена заштита за работници испратени во странство од страна на ООЗТ (деташирани работници) се плаќаат по стапка од 25% од утврдената основица.

V

Придонес за здравствената заштита на корисниците на пензија, СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија плаќа по стапка што одговара на нето стапката од бруто стапката, според член 1 став 1 на оваа одлука.

VI

Организациите на здружен труд за здравствена дејност шифра 13 од подрачјето на општина Неготино, односно Здравствениот дом „Неготино“, се ослободуваат од плаќање на придонес за здравствена заштита од личен доход за 1988 година.

VII

ООЗТ „Дуброво“, организација на здружен труд од областа на земјоделска дејност од општина Неготино се ослободува од плаќање на придонес за здравствена заштита од доход за 1988 година.

VIII

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 0211-43/4 од 19 февруари 1987 година.

IX

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

0211 бр. 28-5

27 јануари 1988 година

Неготино

Претседател,

д-р Киро Бајатов, с. р.

150.

Врз основа на член 160 од Статутот на ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино, Собранието на Заедницата, на заедничката седница на трите собора, одржана на 27 јануари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА
НЕГОТИНО ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за здравствена заштита на земјоделските осигуреници за 1988 година ќе се пресметува и исплатува:

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 10% од катастарскиот приход, од кои:

— за задолжителни видови здравствена заштита 6%;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата 4%.

2. На осигуреници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност, по 10.000 динари од домаќинство од кои:

— за задолжителни видови здравствена заштита — 7.000 динари;

— за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата — 3.000 динари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

0211 бр. 28-16

27 јануари 1988 година

Неготино

Претседател,

д-р Киро Бајатов, с. р.

151.

Врз основа на член 160 и 162 од Статутот на СИЗ за здравствена заштита — Неготино, Собранието на ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино на седницата одржана на 27 јануари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Придонесите за здравствена заштита што се плаќаат во постојани месечни износи за 1988 година се плаќаат за:

1. лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 3.500 динари;

2. учениците во средните училишта за одделни занимања во кои покрај училишна изведуваат и практична настава во ОЗТ, училиштето или кај приватни работодавци, во износ од 1.700 динари;

3. лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии кои поради тоа го прекинале вработувањето, а за тоа време примаат стипендија, во износ од 3.500 динари;

4. лицата кои организацијата пред да ги вработи, ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно усовршување и оспособување, во износ од 3.500 динари;

5. лицата кои учествуваат во младинските работни акции, а кои според прописите за пензиско и инвалидско осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, ако работат 6 часа дневно, во износ од 1.700 динари;

6. лицата кои учествуваат во јавни работни акции организирани од општествено политичките заедници, ако работат најмалку 6 часа дневно во износ од 1.700 динари;

7. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општародна одбрана и општествена самозаштита, припадниците на територијалната одбрана и на цивилната заштита за време на обука, оспособување и вршење на должности, во износ од 1.700 динари;

8. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странски носител на осигурувањето се плаќа придонес во постојан износ, од 1.700 динари по член;

9. на лицата корисници на инвалиднина според прописите за пензиско и инвалидско осигурување, и тоа само во случај на потреба од лекување во врска со повредата или за заболување што предизвикало телесно оштетување на кои им припаѓа право на инвалиднина, во износ од 1.700 динари;

10. иселениците — повратници во колку се пријавуваат релативно врз СИЗ за вработување, во износ од 3.500 динари;

11. членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа ги исполни потребните услови, во износ од 1.700 динари;

12. лицата привремено невработени додека се пријавуваат во надлежната заедница за вработување, а примаат материјално обезбедување, во износ од 3.500 динари;

13. лицата привремено невработени додека се пријавуваат во надлежната заедница за вработување, во износ од 1.700 динари.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонеси за здравствено осигурување и за случај на несреќа на работа и заболување од професионална болест, во износ од 500 динари и тоа за лицата од член 16 од Статутот на Заедницата.

Член 3

Платените придонеси од точка 1 до 7 во член 1 на оваа одлука, по видови на здравствена заштита ќе се распоредуваат во следната структура:

— за задолжителни видови здравствена заштита — 50%;

— за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата — 45%;

— за несреќа на работа и професионално заболување — 5%.

Придонесите од точка 8 до 14 од член 1 на оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се распоредуваат:

— за задолжителни видови здравствена заштита — 53%;

— за останатите видови здравствена заштита — 47%.

Член 4

Придонесите за лицата опфатени во член 1 и 2 на оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад.

Доколку придонесите од член 1 и 2 од оваа одлука се уплатуваат за временски периоди покуси од еден месец пресметувањето и уплатата ќе се врши по 1/30 од вкупниот месечен износ за секој календарски ден на користење на здравствена заштита.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 0211 бр. 43-7 од 19 февруари 1987 година на оваа заедница.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

0211 бр 28-1
27 јануари 1988 година
Неготино

Претседател,
д-р Киро Бајатов, с. р.

152.

Врз основа на член 160 и 162 од Статутот на ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино, Собранието на ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино, на седницата одржана на 27 јануари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПЛАЌАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основици за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на лица вработени кај приватни работодавци за кои со Закон не се утврдени основици за придонес.

Член 2

Основицата за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита и за остварување на одредени права од здравствената заштита на лица вработени кај приватни работодавци претставува договорениот чист личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот кој што договорен чист личен доход не може да биде помал од:

1. — за некалификувани работници и домашни помошнички — 80.000 динари;

2. — за полуквалификувани работници или за работници со основно образование — 100.000 динари;

3. — за квалификувани работници или за работници со средна стручна подготовка — 120.000 динари;

4. — за висококвалификувани работници или за работници со виша стручна подготовка — 130.000 динари, и

5. — за работници со висока стручна подготовка — 140.000 динари.

Доколку во текот на годината дојде до промена на гарантираниот личен доход, основницата за пресметување на придонес за здравствена заштита согласно став 1 од овој член, за точка 1 ќе биде загарантираниот личен доход.

За останатите категории од точките 2, 3, 4 и 5 утврдените основици ќе се зголемат за 20%

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 0211-43/8 од 19 февруари 1987 година на оваа заедница.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

0211 бр. 28-6
27 јануари 1988 година
Неготино

Претседател,
д-р **Киро Бајатов**, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — НЕГОТИНО

153.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 25 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за предучилишното и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Неготино, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО КОРИСТ НА ОСИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — НЕГОТИНО ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

За извршување на задачите на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Неготино, за задоволување на потребите и интересите од областа на предучилишното и основното воспитание и образование и општествена заштита на децата, работниците и работните луѓе обезбедуваат средства од личен доход по стапка на придонеси утврдени со оваа одлука.

Член 2

Од 1 јануари 1988 година стапките на придонесите од личен доход ќе изнесуваат:

А. За дејноста основно воспитание и образование:

1. придонес од личен доход на работниците од стопанските и општествените дејности од 5,40%;
2. придонес од личен доход за вршење земјоделска дејност од 0,20%;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност од 0,20%.

Б. За дејноста општествена заштита на децата:

1. придонес од личен доход на работниците од стопанските и општествени дејности од 2,00%;
2. придонес од личен доход за вршење на земјоделска дејност од 0,15%;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност од 1,00%.

Член 3

Организациите на здружен труд од областа на непосредна детска заштита, основно образование и органите на управата, посебните, самостојните и правосудни органи ќе плаќаат придонес од личен доход 2,70% за основно образование и воспитание и 1,00% за непосредна детска заштита.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи одлуката бр. 02-20/1 од 27 февруари 1987 година.

Бр. 02-20/1
1 февруари 1988 година
Неготино

Претседател,
Ристо Јанчев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА — НЕГОТИНО

154.

Врз основа на член 14 точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 1 од Законот за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 43/78) и член 23 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за култура — Неготино, Собранието на Заедницата за култура — Неготино, на седницата одржана на 1 март 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА КУЛТУРА — НЕГОТИНО

Член 1

Се утврдуваат стапките на придонесите на ОСИЗ за култура што ОЗТ ги плаќаат од доход, работните луѓе од личен доход од нестопанство и граѓаните кои вршат самостојна стопанска и нестопанска дејност и граѓаните кои вршат земјоделска дејност.

Член 2

Во 1988 година се утврдуваат следните стапки на придонеси:

1. придонес од доход на ОЗТ по стапка од 0,60%;
2. придонес од личен доход од нестопанство по стапка од 0,50%;
3. придонес од личен доход од вршење на земјоделска дејност, по стапка од 1,00%;
4. придонес од вршење на самостојна стопанска и нестопанска дејност по стапка од 1,00%.

Член 3

По исклучок од претходниот член ОЗТ од непосредна детска заштита, основното образование, органите на управата, посебните, самостојните и правосудните органи ќе плаќаат придонес по стапка од 0,25%.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година и ќе се објави во „Службен гласник на општина Неготино“ и „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02/22
март 1988 година
Неготино

Претседател,
Киро Андонов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — НЕГОТИНО

155.

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 90 од Статутот на ОСИЗ за физичка култура — Неготино, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 23 март 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ОСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — НЕГОТИНО И ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат средствата, односно стапките на придонес што ги плаќаат основните организации на здружен труд во областа на стопанството од остварениот доход, работните луѓе од личен доход од нестопанството, од земјоделска дејност и самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, а заради обезбедување на средства на ОСИЗ за физичка култура за 1988 година.

Член 2

За остварување на својата програма во 1988 година, ОСИЗ за физичка култура — Неготино средствата ќе ги обезбедува од следните извори:

— придонес од остварен доход во стопанството, по стапка од 0,50%;

— придонес од личен доход од нестопанството, по стапка од 0,50%;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 1,00 и

— придонес од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 1,00%.

Член 3

Организациите на здружен труд од областа на непосредна детска заштита, основното образование, органите на управата, посебните, самостојните и правосудните органи ќе плаќаат придонес од личен доход од нестопанство, по стапка од 0,25%.

Член 4

ОСИЗ за физичка култура — Неготино, за остварување на програмата на РСИЗ за физичка култура од општ интерес за Републиката, здружува средства врз основа на посебен договор.

Член 5

Се овластува Службата на општественото книговодство, средствата договорени за 1988 година за РСИЗ за физичка култура да ги издвојува на нивна жиро сметка врз основа на посебно овластување каде ќе биде утврдена динамиката на пренесувањето на средствата за 1988 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на Општината Неготино“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр. 02-14/87 од 1 март 1987 година на Собранието на ОСИЗ за физичка култура.

Бр. 02-17/88
23 март 1988 година
Неготино

Претседател,
Ристо Бунаров, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — НЕГОТИНО

156.

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за вработување („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87) и член 13 став 1 точка 4 од Статутот на ОСИЗ за вработување — Неготино, Собранието на ОСИЗ за вработување — Неготино, на седницата одржана на 26 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување за 1988 година се утврдува по стапка од 10% од бруто личниот доход на вработените.

Член 2

Пресметувањето и плаќањето на придонесот за вработување се врши на следниот начин:

1. работниците во организациите и работниците вработени кај работодавец, од личниот доход на работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личен доход (бруто личен доход), по стапка од 10%;

2. по исклучок од точка 1 на овој член организациите на здружен труд од основното образование, општествената заштита на децата, културата и физичката култура, како и органите на управата ќе плаќаат придонес за вработување, по 0,50% од бруто личниот доход на вработените;

3. за работодавецот од основницата според која се плаќа данок од личен доход, по стапка од 20%;

4. за работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ придонесот за вработување го утврдува заедницата за вработување во висина од 10% од паушалниот износ на данокот.

Член 3

Пресметувањето и исплатувањето на придонесот за вработување ќе се врши согласно со прописите за даноците на граѓаните.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-209/4
26 февруари 1988 година
Неготино

За претседател,
Ј. Намичев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — НЕГОТИНО

157.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 и 43/78) член 106 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86) и член 12 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Неготино, Собранието на Општинската СИЗ за социјална заштита, на седницата одржана на 16 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на основните организации на здружен труд, од личен доход од работен однос од нестопанските организации, придонес од личен доход од земјоделска дејност, придонес од личен доход од

самостојно вршење на стопанска дејност (и личен доход од самостојно вршење на стопанската дејност) и личен доход од самостојно вршење на професионална дејност.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на ОСИЗ за социјална заштита — Неготино изнесуваат:

- придонес од доходот на основните организации на здружен труд, по стапка од 0,60‰;
- придонес од личен доход од работен однос од нестопанството, по стапка од 0,60‰;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,60‰;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и од личен доход од самостојно вршење на професионална дејност, по стапка од 0,60‰.

Член 3

Организациите на здружен труд од областа на непосредната детска заштита, основното образование, органите на управата посебните, самостојните и правосудните органи ќе плаќаат придонес од личен доход, по стапка од 0,30‰.

Член 4

Обврзниците на придонесот од доходот за социјална заштита се основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства споредени со одлуката за утврдување на стапките на нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77) во областа на дејностите од 01 до 11.

Основиците за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружен труд од став 1 на овој член претставува остварениот доход.

Член 5

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето и присилната наплата на придонесите за социјална заштита од доходот на ОЗТ се применуваат соодветните одредби на Законот за доход на ОЗТ („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73, 11/74, 15/76, 25/76, 33/76 и 44/76).

Член 6

Стапката на придонес од личен доход од земјоделска дејност е пропорционална, разрезот ќе го врши Управата за приходи — Неготино.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-5/8 од 1987 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-5/2

16 февруари 1988 година

Неготино

Претседател,

Виолета Николова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СТРУМИЦА

158.

Врз основа на член 106 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86) и член 22 став 8 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица на 16 март 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО ОПШТИНАТА СТРУМИЦА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на организациите на здружен труд, личниот доход од работен однос од нестопан-

ство, земјоделска дејност и самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства на ОСИЗ за социјална заштита Струмица за 1988 година.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица за 1988 година изнесуваат:

- придонес од доходот на организациите на здружен труд, 0,50‰;
- придонес од личен доход од работен однос од нестопанство, 0,20‰;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, 1,50‰;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, 0,34‰.

Член 3

Организациите на здружен труд од основното и средното насочено образование и социјалната заштита, ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос во висина од 50‰ од утврдената стапка во член 2 алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,10‰.

Организациите од општествената заштита на децата ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос во висина од 70‰ од утврдената стапка по член 2 алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,14‰.

Член 4

Обврзници на придонесот на социјална заштита од доходот се основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства, распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77) во областа на дејноста од 01 до 11.

Основица за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружен труд од став 1 на овој член претставува остварениот доход.

Член 5

Обврзници на придонесот за социјална заштита од личен доход од работен однос се работниците што остваруваат личен доход од работен однос.

Член 6

Обврзници на придонесот за социјална заштита од личен доход се и работните луѓе што самостојно вршат земјоделска, стопанска и нестопанска дејност. Утврдување на наплатата на придонесот за социјална заштита го врши Одделението за општествени приходи на општината во роковите и на начин пропишан со Законот за даноците на граѓаните.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 08-18/1 од 13 март 1987 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 08-26/1

18 март 1988 година

Струмица

Претседател,

Борка Тасева, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје е заведен спор за утврдување сопственост на недвижен имот по тужбата на тужителот Мухарем Азизи

од Скопје против тужениот Омеровиќ Муарем од Скопје сега со непозната адреса на живеење.

Како привремен застапник на тужениот се назначува адв. Владимир Манолев од Скопје, кој ќе го застапува тужениот во постапката сè додека тој или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, V. П. бр. 5665/98. (67)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за отказ на договор за користење на стан од тужителот Здружена СИЗ на становање на град Скопје, против тужената Јулишка Дракулиќ од Скопје, ул. „Студеничанска“ бр. 19/1, стан 3, а сега со непозната адреса на живеење во странство.

Се повикува тужената Јулишка Дракулиќ од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, на истата ќе и биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VI. П. бр. 438/88. (65)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Петар Славковиќ од Кучевиште, против тужената Љубица Славковиќ од Скопје, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 20.000 динари.

Се повикува тужената Љубица Славковиќ да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во овој суд, или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење. Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапувана од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VI. П. бр. 756/88. (66)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Сулијман Куришовски од с. Морани, против Назире Куришовска, родена Османовиќ, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Назире Куришовска, родена Османовиќ, да се јави во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење. Доколку не се јави во горе одредениот рок, на тужената ќе и биде поставен привремен старател заради застапување на нејзините интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, IV. П. бр. 755/87. (68)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Азизи Белгиме од с. Чегране — Гостиварско, да се јави во овој суд во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Истовремено судот ги повикува сите лица кои знаат за нејзиниот живот да му соопштат на овој суд. По истекот на рокот од 15 дена, доколку лицето не се јави на огласот, судот ќе утврди дека истото е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, P. бр. 20/88. (55)

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Селиу Кезим од с. Форино, Гостиварско, да се јави во овој суд во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“. Истовремено судот ги повикува сите лица кои знаат за неговиот живот да му соопштат на

овој суд. По истекот на рокот од 15 дена доколку лицето не се јави на огласот судот ќе утврди дека истото е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, P. бр. 318/88. (56)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Општинскиот суд во Кавадарци, под П. бр. 762/87, се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Илинка Крстева од Кавадарци, против тужениот Јован Петров од Кавадарци, ул. „Владимир Назор“ бр. 17. Вредност на спорот 4.000 динари. Бидејќи адресата и местожителството на тужениот се непознати во странство, се повикува преку „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно, судот по службена должност ќе го одреди за привремен застапник адвокатот Томе Спанцов од Кавадарци, ул. „Пано Муларов“ бб.

Од Општинскиот суд во Кавадарци, П. бр. 762/87. (64)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп заведена е војларнична постапка за докажување на смрт согласно член 89 од ЗВП, по предлог на предлагачот Исмаилоска Афија од с. Боринс, против противникот Ораноски Адем, порано од с. Дебреште, заведен под P. бр. 20/88.

Се повикува лицето Ораноски Адем, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, или за него да се јават други лица кои ќе кажат за неговиот живот, или лица кои лично го познавале, за да дадат поподробни податоци за часот, денот, месецот и годината на смртта на Ораноски Адем од с. Дебреште. Во спротивно, по истекот на рокот на спроведената постапка, судот ќе донесе решение со кое ќе се утврди и укаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Прилеп, P. бр. 20/88 (61)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Пред Општинскиот суд во Свети Николе се води парница за зголемување на издршка по тужбата на малолетниот тужител Александар Спирковски од Свети Николе, застапуван од зак. застапничка Јагода Спирковска, против тужениот Спирковски Гојко од с. Горно Лисиче, Скопје, сега со непознато место на живеење во Австралија

Се повикува тужениот Спирковски Гојко да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник. Доколку во овој рок не постапи на овој начин, во постапката ќе го застапува дипл. правник Киро Макаровски од Свети Николе, се додека тужениот или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд во Свети Николе, П. бр. 290/87. (58)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за сопственост и владение на подвижни ствари по тужбата на тужителката Османи Зухра од Дебар, против тужениот Османи Медаим од с. М. Речица, со непозната адреса во Швајцарија.

Бидејќи тужениот Османи Медаим не поаѓа во Швајцарија со непозната адреса, се повикува преку „Службен весник на СРМ“ да се јави пред судот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, или во истиот рок да определи свој полномошник кој ќе го застапува по предметниот спор. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи ќе му одреди привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 127/88 (57)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за законска издршка по тужбата на малолетниот тужител Мишевски Горѓи од Тетово, застапуван од законскиот застапник Неделковиќ Виолета против тужениот Мишевски Павле од Пиран, сега со непозната адреса.

Бидејќи тужениот Мишевски Павле сега е со непозната адреса на живеење, се повикува истиот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно судот по истекот на рокот од 30 дена, преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе му постави привремен застапник кој ќе го застапува во постапката до нејзиното окончување.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 120/88. (59)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Јефтимовски Делчо од Тетово, ул. „Симо Тодоровски — Таска“ бр. 7-а, против тужените Јефтимовски Тасев Димитрија од Тетово, ул. „Симо Тодоровски — Таска“ бр. 7, и Трајковиќ Стефан од Тетово, сега со непозната адреса во СР Србија. Вредност на спорот 450.000 динари.

Се повикува тужениот Трајковиќ Јован Стефан од Тетово, сега со непозната адреса во СР Србија, да се јави пред овој суд да ја достави својата адреса или постави полномошник во рок од 30 дена. Во спротивно по истекот на овој рок, судот на истиот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 490/88. (60)

Пред овој суд се води спор за издршка по тужбата на тужителката Спиrowsка Габриела од Белград, против тужениот Спиrowsки Јованчо од с. Доброште, сега со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 150.000 динари.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса се повикува во рок од 30 дена да се јави во судот по предметот П. бр. 249/88 или да одреди свој полномошник. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 249/88. (62)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води сопственички спор по тужбата на Аница Јованоска од Тетово, против тужениот Трпко Ристоски од с. Д. Лешница, сега во Австралија, и други.

Се повикува тужениот Трпко Гого Ристоски од с. Долна Лешница сега во Австралија со непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд — Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди свој полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 482/88. (63)

Загубени печати

Загубениот тркалезен печат под назив: „Градско спортско друштво „Гостивар“ — Гостивар“, на три јазика: македонски, албански и турски се огласува за неважен. (2011)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Радио-аматерски клуб „Млад техничар“ — Скопје“ се огласува за неважен. (2141)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

- Тековна сметка бр. 307101550038590, издадена од Југобанка — Основна банка — Скопје на име Милка Мирковска, Скопје. (1985)
- Работна книшка на име Џезаке Камбери, Куманово. (1991)
- Работна книшка на име Киро Панев, Штип. (2002)
- Работна книшка на име Киро Иванов, Делчево. (2002)
- Работна книшка на име Слаиче Дејанов, Кочани. (2020)
- Работна книшка на име Добре Тасевски, Куманово. (2020)
- Работна книшка на име Ванчоски Велко, с. Сланско, Македонски Брод. (2021)
- Работна книшка на име Љубе Кузмановски, Титов Велес. (2024)
- Работна книшка на име Кемал Јусуфи, Тетово. (2037)
- Воена книшка на име Зудија Шакири, с. Жировница, Гостивар. (2037)
- Работна книшка на име Љупчо Венков, Кочани. (2056)
- Работна книшка на име Весна Мишевска, Куманово. (2057)
- Работна книшка на име Мане Николовски, Крива Паланка. (2057)
- Работна книшка на име Стојанче Алексовски, Крива Паланка. (2050)
- Работна книшка на име Гоце Јовановски, Крива Паланка. (2060)
- Воена книшка на име Јовица Пановски, ул. „Панче Хаџи Панзов“ бр. 24, Титов Велес. (2063)
- Работна книшка на име Нафи Беадини, Тетово. (2071)
- Пасош на име Елбасан Ислами, с. Чергане, Гостивар. (2071)
- Работна книшка на име Јакуп Рафет, Скопје. (2087)
- Работна книшка на име Зоран Ангеловски, Крива Паланка. (2087)
- Работна книшка на име Здравко Маневски, Титов Велес. (2095)
- Воена книшка на име Кирче Димитриев, ул. „Миро Барога“ бр. 222, Кратово. (2114)
- Воена книшка на име Шаип Рамадани, ул. „Б. Тоска“ бр. 213, Тетово. (2122)
- Воена книшка на име Екрем Касами, с. Ларце, Тетово. (2125)
- Воена книшка на име Осман Азизи, с. Камењане, Тетово. (2127)
- Работна книшка на име Бранко Митров, Кочани. (2137)
- Работна книшка на име Стефан Томчев, Радовиш. (2137)
- Работна книшка на име Целадин Рамадани, Гостивар. (2156)
- Воена книшка на име Осман Османи, с. Сенокос, Гостивар. (2157)
- Работна книшка на име Фердозе Селмани, Гостивар. (2153)
- Каса прими бр. 534 од 16. XII. 1987 година за уплатено возило J-110/58, издадена од „Застава сервис“ — Скопје на име Мунир Заити, с. Пршовце, Тетово. (2168)
- Поседовен лист од куќа, издаден од СО „Центар“ — Скопје на име Хасани Мусли, ул. „213“ бр. 18, Скопје. (2169)
- Работна книшка на име Зоран Тодоровски, Крива Паланка. (2174)
- Работна книшка на име Таратакова Марина, ул. „Илија Климаков“ бр. 2, Титов Велес. (2179)
- Работна книшка на име Рашо Пљакиќ, с. Црквино, Титов Велес. (2182)
- Работна книшка на име Коле Зиков, Штип. (2186)
- Свидетелство на име Горѓиевски Стефан, с. Чешлашово, Титов Велес. (207)
- Свидетелство на име Кариман Муаремов, Титов Велес. (208)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Менче Стефанова, Неготино. (210)
- Одобрение за вршење на јавен превоз бр. 04-256/1 на име Никола Јованов, Неготино. (211)

СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ НОВА ЗБИРКА

ЗАКОН

ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

(Пречистен текст)

— Второ издание —

Ова ново издание на збирката го содржи пречистениот текст на Законот за здружениот труд, предметен регистар и преглед на укинати и заменети членови т.е. ставови од Законот за дополнење на Законот за здружениот труд, а посебно се назначени со црни букви новите изменувања и дополнувања на Законот за здружениот труд, со што ќе се олесни користењето на истата.

Цена на збирката е 6.500 динари.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498. Порачка може да се направи и на повеќе примероци.

Врз основа на член 27 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ бр. 6/85), Комисијата за избори и именувања на Собранието на општината Гостивар

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на еден судија во Општинскиот суд за прекршоци

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите од член 25 од Законот за судовите за прекршоци, пријавите со потребните документи да ги поднесат до Собранието на општината Гостивар — Комисија за избори и именувања, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

СОДРЖИНА

	Страна
191. Одлука за пренесување на трајно користење средства за економско-финансиската консолидација на организациите на здружен труд од областа на стопанството —	257
192. Одлука за пропишување мерка на непосредна контрола на цените — определување највисоко ниво на цените — надоместокот на радио и ТВ услугите —	257
193. Наредба за утврдување на основата за определување на боречкиот додатак на учесниците во Народнослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија во 1988 година —	257
194. Решение за именување главен републички инспектор на Републичкиот инспекторат за градежништво и урбанизам —	258
195. Решение за разрешување од должноста републички советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија —	258
196. Решение за разрешување од должноста самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија —	258
197. Правилник за заштита при работа во шумарството —	258
198. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 79/87 од 3 февруари 1988 година	263
199. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 87/87 од 3 февруари 1988 година	264
200. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 169/87 од 3 февруари 1988 година	264
201. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 105/87 од 10 февруари 1988 година	265

Републички фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта

202. Одлука за утврдување на условите и критериумите за насочување на бесповратните средства на Републичкиот фонд наменети за потпомагање во финансиската консолидација на организациите на здружен труд од стопански недоволно развиените општини — — — — —	265
203. Одлука за утврдување на обемот, намените и начинот на користење на дел од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за обезбедување на трајни извори на обртни средства на организациите на здружен труд од стопански недоволно развиените краишта во 1988 година — — — — —	266
204. Одлука за утврдување на аконтацијата за задолжителниот заем на стопанството на СР Македонија за 1988 година — — — — —	267
205. Одлука за користење на средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во создавањето на инфраструктурни и други услови за развој во 1988 година — — — — —	267

Општи акти на самоуправните интересни заедници

НЕГОТИНО	
149. Одлука за утврдување на висината на стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1988 година —	269
150. Одлука за утврдување на висината на придонесот за здравствена заштита на земјоделците на подрачјето на општината Неготино за 1988 година — — — — —	269
151. Одлука за утврдување висината на придонесите за здравствена заштита што се плаќаат во постојани месечни износи за одредени категории осигуреници — — — — —	270
152. Одлука за утврдување на основици за плаќање и пресметување на придонеси за здравствена заштита на лица вработени кај приватни работодавци — — — — —	270
153. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личниот доход на работните луѓе што се плаќаат во корист на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Неготино за 1988 година — — — — —	271
154. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за култура — Неготино	271
155. Одлука за утврдување на пресметковната стапка за здружување на средства за остварување на Програмата на ОСИЗ за физичка култура — Неготино и здружување на средства во РСМЗ за физичка култура за 1988 година — — — — —	272
156. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за вработување за 1988 година — — — — —	272
157. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Неготино — — — — —	272
СТРУМИЦА	
158. Одлука за утврдување стапките на придонесите за социјална заштита во општината Струмица за 1988 година — — — — —	273